



За  
Нејзината  
слава, за  
Нејзината  
светост низ  
сите векови,  
овие денови  
во Македонската  
православна црква се  
одржува Благодарствената  
химна кон Пресвета  
Богородица - Акатист. Овој  
празник е потреба на целиот  
христијански свет за добивање  
морална сила и поддршка од  
посредничката меѓу небото и земјата,  
заштитничката на светот, патеводителката  
во вечниот живот, Пресвета Богородица.  
Богоневестата преку која ни дојде  
помилувањето со Бога, со молитвите  
упатени кон Бога, е закрилница не само на  
поединци кои ја бараат Нејзината помош,  
туку и бранителка на православните  
држави, а тоа најдобро се гледа преку  
Акатистот на Богородица, кој е составен  
по повод ослободувањето на Цариград со  
Нејзина помош.



СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ

водителката во вечниот живот, Пресвета Богородица. Богоневестата преку која ни дојде помилувањето со Бога, со молитвите упатени кон Бога, е закрилница не само на поединци кои ја бараат Нејзината помош, туку и бранителка на православните држави, а тоа најдобро се гледа преку Акатистот на Богородица кој е со-

ната химна кон Пресвета Богородица" - Акатист, Таа е наречена "Утроба на Божественото овоплотување". Се воспева нешто што се случило во галилејскиот град Назарет, нешто бескрајно важно за Неа и за светот. Испратен од Бога, од небесните сфери, слетал ангелот Божји Гавриил во светлост архангелска, застанал пред Дева

## "РАДУВАЈ СЕ, МАЈ ЗАОЃА, СЕЈАЧО

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**М**ајката Божја, Пресвета Богородица со стапнувањето (присуството) свое на македонската земја, ја благослови и таа стана света земја, матица на христијанството за Европа". Затоа "не постои христијанска земја и Христова црква во светот да не знае за Македонија", чие име е овековечено како во Стариот, така и во Новиот Завет. (МПЦ, Американско-канадска епархија, 25. јубилеен Црковно народен собир, 3-6 септември 1999 година, Краун-Поинт, САД).

Богородица ни е дар од Се-

вишниот и со Неа светот е богат со најскапото што човештвото може да го има, богати сме со една Божја близина, зашто таа е наша посредничка пред Бога. За Нејзината слава, за Нејзината светост низ сите векови, овие денови во Македонската православна црква се одржува Благодарствената химна кон Пресвета Богородица - Акатист. Овој празник е потреба на целиот христијански свет за добивање морална сила и поддршка од посредничката меѓу небото и земјата, заштитничката на светот, пате-

ставен по повод ослободувањето на Цариград со Нејзина помош. Оттука всушност потекнува и изворната смисла на овој голем Богородичен празник, на кој се воспеваат чудесните настани во Светата Земја.

"Оној Кој симнувајќи се Небесата ги приклони, целиот во Тебе незаменливо се сместува: Гледајќи како во утробата Твоја лик на слуга Он примил..." (Тропар на Акатистот)

Од сите девојки на светот, од сите родови и племиња, Бог ја избра Светата со тело и дух Пречиста Дева Марија да Го роди Божјиот Син. Затоа во првиот дел на "Благодарстве-

Марија, и откривајќи го предвечниот Божји план, воскликнувајќи ѝ рекол: "Радувај се, благодетна! Господ е со тебе! Благословена си ти меѓу жените!... И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе Го наречеш со името Исус". (Лука 1, 28, 31) Значи, архангелот Гавриил ја отворил историјата на Новиот Завет со зборовите: "Радувај се!", за со тоа да му објави на светот дека Новиот Завет ќе биде радост за луѓето и за сè создадено на светот. Затоа преку оваа Химна Светата Црква воспева дека Таа ќе биде почеток и Началница на Христовите чуда, основа на Неговите

вистини, Тајница на неискажливата Светлина, Свезда Која Сонцето Го објавува. Ангелот, нарекувајќи ја Богородица Височина која е недостижна за човечките помисли, но и Длабочина која и за ангелските очи е несогледлива и во која и со ангелски очи тешко се проникнува, стоејќи пред Неа ѝ воскликнувал: "Радувај се, низ Тебе радоста заблеска;... Низ Тебе клетвата исчезна! Радувај се, на паднатиот Адам исправување;... На Ева од солзите спасување!... Радувај се, зашто царски престол си;... Зашто Го носиш Носителот на сè!... Радувај се, низ Тебе твртата се обновува;... Низ Тебе на Творецот, Му се поклонуваме! Радувај се, Невесто Невестна!" Слушајќи ги зборовите на ангелот, знаејќи дека е Пречиста, пресвета Дева смело му рекла дека неговите чудни зборови тешко може да ги прими Нејзината душа. Премудрата Дева сакала да го разбере недостижното за човечкиот разум и извикнала: "Како ќе биде тоа, кога јас не знам за маж?" Архангелот ѝ објаснил дека Светиот Дух ќе се симне на Неа и силата на Севишниот ќе ја осени, "па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји". Таа Невеста Невестна, Која со Својот разум ги надминувала мудрите, сфатила дека зборовите кои ги слуша од ангелот не се обични, туку тие се порака од Бога. Затоа со длабоко смирение и со своја целосна согласност му одговорила: "Еве ја



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

"Raduvaj se, niz Tebe radosta zableska;... niz Tebe kletvata is- ezna! Raduvaj se, na padnatiot Adam i spravuvawe;... Na Eva od solzite spasuvawe!... Raduvaj se, za{ to carski prestol si;... Za{ to Go носи { Nositelot na še!... Raduvaj se, niz Tebe tvarta se obnovuva;... Niz Tebe na Tvorecot, Mu se poklonuvame! Raduvaj se, Nvesto Nenevestna!"

стената Химна (на оваа долга поетска и пофална композиција), на оваа творба од песни, се воспеваат и пастирите кои слушајќи од ангелите за Христовото раѓање, отишле кај Него, Го виделе и со радост го воспевале Христовото доаѓање во тело на земјата, Христовото раѓање од утробата на Пречистата и Пресвета Дева Марија, Вечната Дева преку Која светот се облече во слава. Радувај се, Мајко на Јагнето и Пастирот;...Трло на духовните овци! ...Заштитници од невидливите непријатели;... Преку Тебе се отворија рајските врати!... Сè небесно со земното се радува;... Сè земно со небесното ликува! Радувај се, на апостолите Усто непремолчи- ва;... Непобедна Смелост на мачениците!...Ти си тврда поткрепа на верата;... На благодетта светло познавање! Во Химната се говори и за мудреците кои ја виделе Богоиспратената Свезда, и водени од нејзиниот блесок, пристигнале кај Младенецот Христос - Небесниот Цар, Му се поклониле, Го дарувале и станале проповедници на Бога. Тие Го виделе во рацете на Дева "Оној што со рацете луѓето ги создаде", иако прими образ на слуга, во Него Го познале Господа и славејќи ја Божјата Мајка се вратиле во Вавилон: "Радувај се, Мајко на Свездата која не заоѓа;... Зоро на Божјиот ден!... Ти го изгасна огнот на страстите;... Ти ги просветуваш тајниците на Света Троица!... Ти му ја одзедо власта на нечовечкиот мачител;... Ти го покажа Човекољубецот, Господ Христос!... Ти спасуваш од варварско идолослужение;... Ти ни помагаш да се ослободиме од лоши дела!... Ти не ослободуваш од пламенот на страстите!... Ти ги учиш верните на целомудрие;... Ти си радост за сите народи! Радувај се, Невесто, Невестна!"

Мудреците го изиграле цар Ирод, се вратиле по друг пат во својата земја. Тие го оставиле празнословецот Ирод како во агонија, кој не знае да Го слави Бога, а насекаде го проповедале Христос и Богородица.

Во вториот дел на Химната кон Богородица се слави и набожниот Св. Симеон Богопримецот, кој го држел в раце 40-дневното Богодете Христос и сознал дека е Тој Совршениот Бог: "Кога наближуваше денот Симеон да се пресели од овој лажен век, Те дадоа нему в раце како детенце, но тој Тебе Те позна и како совршен Бог се чудеше на Твојата неискажлива премудрост и пееше: Алилуја! (Славете Го Господа)".

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

# КО НА СВЕЗДАТА КОЈА НЕ Т НА НАШИОТ ЖИВОТ!"

слугинката Господова; нека ми биде според зборовите Твои!" (Лука 1, 38) Овие кротки, послушни и покорни зборови - нека ми биде според зборовите твои, го свиткаа небото. Овој Нејзин одговор, кој е во согласност со Божјата волја, го симна на земјата Синот Божји и вечното Слово стана плот. Таа го прими во Својата утроба, бесемемено зачна и го роди Синот Божји Кој стана Син човечки (Бого - Човек). Богородица ги поврза небесниот и земниот свет. Светата Црква се восхитува на Нејзината врска со небото и со човештвото: "Радувај се, Лествица небесна,

по Која Бог се симна; радувај се, Ти си мост по кој минуваат луѓето од земјата на небото!... Чудо преславно за ангелите; радувај се, Ти си најстрашен пораз на демоните".

Откога го примила во Својата утроба Бога, Дева отишла кај нејзината роднина Елисавета (мајката на Свети Јован Крстител). Само што го слушнала нејзиниот поздрав, Младенецот Јован заиграл во нејзината утроба. Секавајќи се на таа незаборавна средба, кога Елисавета исполнета со Свет Дух рекла дека кај неа дошла Мајката на Господ, со песни ја величиме Богородица како

пријатно молитвено кадило, Очистителка на целиот свет, Божјо благоволение кон смртните, смелост на смртните кон Бога, подготвителка на припадничеството за душите, која прави да цути рајот на убавините: "Радувај се, Ти си плод бесмртен!...Ти Го роди Човекољубецот; ...Ти Го роди Сејачот на нашиот живот! Радувај се, Ниво изобилна и плодородна;... Трпезо на изобилно исчистување!" За време на Богослужбата се спомнува и стариот праведен Јосиф, кого Ангел Господов го известил дека зачатото во Дева Марија е од Светиот Дух.

Во вториот дел на Благодар-